

1.	Наслов на наставниот предмет	МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ			
2.	Код	ДЛ-329			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра за медицина на трудот			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Трета/VI	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Раководител на катедрата за медицина на трудот - проф. д-р Ј. Карацинска-Бислимовска *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување во трета година			
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> Студентот за здобива со основни познавања од медицината на трудот, промоцијата на здравјето на работното место и оцената на работната способност 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава (15 часа): <ul style="list-style-type: none"> Медицина на трудот - здравје и безбедност при работа (работно место, работни услови, работна средина), физиологија и психологија на трудот Професионални ризици и професионални штетности Професионални болести, болести во врска со работата и повреди при работа Мерки за превенција, основни принципи на оценка на работната способност, професионална рехабилитација - промоција на здравјето на работното место Анализа на работно место, Ергономија и професионален развој Практична настава - вежби (5 часа): <ul style="list-style-type: none"> Запознавање со основните методи за функционална процена на системи ангажирани во работниот процес (вид, слух, респираторен систем, КВС, локомоторен систем и др.), изведување на антропометриски мерења, психодијагностика Усвојување на препораките за превенција и промоција на здравјето на работното место 				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, практична настава со работа во мали групи, "решавање на проблеми" и "дискусија за случаи", индивидуална практична работа, постер презентации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	35 часа			
14.	Распределба на расположивото време	20 часа предавања и вежби 15 часа домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часа	
		15.2.	Вежби, Семинари	5 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса		
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување	бодови			

17.1	Завршен испит		<p style="text-align: right;">мин.-макс. 18 - 30</p> <p>*Писмен дел бодови **Практичен дел - постер презентација бодови 17 - 25 *Писмениот дел од завршниот испит го опфаќа делот со кој студентот треба да се стекне со знаења и разбирање на поврзаноста на здравјето и работата, како и основните елементи за превенција и унапредување на здравјето на работното место.</p> <p>**Практичниот дел од завршниот испит го опфаќа делот со кој студентот ќе биде оспособен да ги применува во пракса здобиените теоретски знаења.</p> <p>Студентот е должен да освои минимум од предвидените бодови за секој дел од завршниот испит, посебно, за да можат да му бидат впишани бодовите за завршниот испит. Во спротивно, завршниот испит се смета за неположен.</p>																	
17.2																				
17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена преку слајдови)		<p style="text-align: right;">мин. - макс. бодови 12 - 20</p>																	
17.4	Активно учество		<p style="text-align: right;">мин.-макс. бодови 5 - 10 бодови 8 - 15</p> <p>Теоретска настава Практична настава</p>																	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода од 60 до 68 бода од 69 до 76 бода од 77 до 84 бода од 85 до 92 бода од 93 до 100 бода	<p style="text-align: right;">5 (пет) F 6 (шест) E 7 (седум) D 8 (осум) C 9 (девет) B 10 (десет) A</p>																	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		<p>За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава, како и изработка на семинарска работа.</p> <p>За да пристапи на завршен писмен испит, студентот треба да ги исполни обврските за постер презентација и презентација на семинарска работа/проект преку слајдови.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, презентации, проверки и завршниот испит.</p> <table border="1" data-bbox="662 1787 1398 2031"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вид на активност</th> <th>Бодови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Теоретска настава</td> <td>5 - 10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Практична настава</td> <td>8 - 15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Семинарска работа/проект</td> <td>12 - 20</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Завршен испит</td> <td>Писмен дел</td> <td>18 - 30</td> </tr> <tr> <td>Постер презентација</td> <td>17 - 25</td> </tr> </tbody> </table>	Вид на активност		Бодови	Теоретска настава		5 - 10	Практична настава		8 - 15	Семинарска работа/проект		12 - 20	Завршен испит	Писмен дел	18 - 30	Постер презентација	17 - 25
Вид на активност		Бодови																		
Теоретска настава		5 - 10																		
Практична настава		8 - 15																		
Семинарска работа/проект		12 - 20																		
Завршен испит	Писмен дел	18 - 30																		
	Постер презентација	17 - 25																		

		Вкупно:	60 - 100
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.	
22.	Литература		
		Задолжителна литература	
22.1.	1.	Караинска-Бислимовска Ј, Минов Ј, Ристеска-Куч С, Мијакоски Д, Столески С. Медицина на трудот. Скопје: Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје, 2011.	
	2.	Стикова Е. Медицина на труд. Скопје: Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје, Медицински факултет, 2012.	
22.2.	Дополнителна литература		
	1.		